



## УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛО ОД КРШЕЊЕ

### ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

- (1) Предмет на осигурувањето во смисла на овие Услови може да бидат:
- сите видови стакла, светлосни натписи и реклами, слики, натписи и украси изработени на осигурени стакла, мермерни плочи од вештачки камен на маси, пултови, регали и сл., порцелански мијалници, клозетски шолји, огледала на улици (за регулирање на сообраќајот), културни, историски и надгробни споменици од камен, бетон и метали.  
Покрај светлосните реклами, осигурени се и нестаклените делови и рамки што се нивни составен дел;
  - кај светлосните натписи и реклами се осигурени и нестаклените делови и рамки што се нивни составен дел, неонските цевки, трансформаторите и другите припадни уреди.
- (2) Предмет на осигурувањето не може да бидат:
- предмети од шупливо стакло, стакло на светилки и рефлектори, тела за осветлување од секаков вид, ламби, секаков вид цевки, стакла што се користат како орудие за работа во процесот на производството, леќи, стаклени топки, резерви од стакло, стаклени стоки од секаков вид;
  - напукнати и оштетени предмети;
  - стакла во оштетени рамки;

### ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ) И ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

#### Член 2

- (1) Со осигурувањето по овие Услови се дава осигурителна заштита од уништување или од оштетување на осигурените работи поради остварувањето на која било од опасностите (ризиките) на кои се изложени осигурените предмети, освен за штети предизвикани:
- при преместување или местеење на осигурените предмети во простории што не се означени во полисата за осигурувањето;
  - од гребнатини, разјаднување и слични оштетувања на површината на осигурените предмети;
  - од лизгање и слегнување на почвата (земјиштето);
  - кај надгробните споменици при отворање и затворање на гробниците.
- (2) Ако посебно се договори, осигурувачот има обврска исто така да исплати надоместок и за штета:
- на слики на стакло, натписи, украси, ако штетата е предизвикана од ист штетен настан, како и ако штетата е на самото стакло на која се наоѓа сликата, односно натписот или украсот;
  - за предметите сместени во излог, оштетени или уништени од директен удар на осигурените предмети.
- (3) Ако се договори осигурување на неонски цевки со другите припадни уреди, осигурувањето ги покрива и штетите од непосредно дејство на електричната струја (краток спој), пожар на кабли, создавање светлосни лакови и сл.  
Кај нестаклените делови од светлосните натписи и реклами не се надоместуваат штетите од грешки во конструкцијата и во лиењето на материјалот, непосредна последица од трајно влијание на корозија, оксидација, термички или механички причини, изабеност, старост, лошо одржување или дотрајаност поради редовна употреба. Штетите предизвикани од посебно дејство на атмосферски електрицитет се опфатени со осигурувањето само тогаш кога инсталацијата е прегледана од страна на надлежен орган и примена како исправна.
- (4) Осигурувачот има обврска исто така да ги надомести:
- трошоците за евентуално привремено најнужно застаклување;
  - трошоците за симнување и за повторно местеење на предметите што пречат при поставување ново стакло (на пример: заштитна решетка, заштитна шипка, засолниште од сонце и слично);
  - трошоците што осигуреникот ги имал за отстранување и за намалување на штетата во висина определена според членот 6 од овие Услови.



## МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ

### Член 3

- (1) Предметите што се осигуруваат по овие Услови се сметаат за осигурени само додека се наоѓаат на местото означено во исправата за осигурување како место на осигурувањето.
- (2) Во случај на проширување или на промена на местото на осигурувањето, посебно ќе се договори осигурувањето да важи за проширеното, односно за новото место на осигурувањето.

## ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ

### Член 4

- (1) Вредноста на осигурените предмети е нивната набавна цена (стакла, плочи и сл.), односно цената за изработка на нови слики на стакло, натписи, украси или букви од стакло.

## УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

### Член 5

- (1) Штетата се пресметува според висината на трошоците за местeње ново стакло, односно на други предмети од ист вид и квалитет наместо скршените, односно во висина на трошоците за изработка на нови слики, натписи, украси или букви од стакло. Доколку не е договорено поинаку, осигуреникот учествува во секој осигурен случај со 10%, но не помалку од 25 евра во денарска противвредност. Евентуалното намалување на вредноста на оштетените предмети (амортизација) не се зема предвид.
- (2) Осигурувачот може надоместокот од осигурувањето да го изврши во пари или на тој начин што ќе намести ново стакло, односно ќе набави нов предмет (надоместок во натура).  
Ако надоместокот се врши во натура, остатоците минуваат во сопственост на осигурувачот. Во сопственост на осигурувачот минува и стаклото употребено за привремено застаклување (член 2, став 3, точка 1).  
Ако надоместокот се врши во пари, од износот на надоместокот се одбива вредноста на остатоците.
- (3) Штетата пресметана според претходниот став ќе се надомести во полн износ ако сумата на осигурувањето не е пониска од вредноста на осигурените предмети (член 4).
- (4) Ако сумата на осигурувањето е пониска од вредноста на осигурените предмети во времето на настанување на осигурениот случај (подосигурување), ќе се надомести делот од штетата што одговара на пропорцијата помеѓу сумата на осигурувањето и вредноста на осигурените предмети.
- (5) Ако предметите се осигурени на „прв ризик“, надоместокот ќе се плати во висина на настанатата штета, а најмногу до договорената сума на осигурување на „прв ризик“. Одредбите за подосигурување не се применуваат кај овој начин на осигурување.

## НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ

### Член 6

- (1) Осигурувачот ги надоместува трошоците што осигуреникот ги направил кога настанал осигурениот случај за преземените мерки поради отстранување и намалување на штетата, па и тогаш кога тие мерки не биле успешни.
- (2) Вкупниот надоместок на име трошоци од претходниот став и на име надоместок пресметан според членот 5 од овие Услови не може да ја надмине сумата на осигурувањето.  
Трошоците за отстранување и за намалување на штетата направени по налог на осигурувачот, како и трошоците за привремено застаклување, се надоместуваат и тогаш кога заедно со надоместокот од членот 5 од овие Услови ја надминуваат сумата на осигурувањето.
- (3) Во случај на подосигурување, трошоците за отстранување и за намалување на штетата се надоместуваат во ист сооднос како и штетата, освен во случај кога се направени по налог на осигурувачот.



## **ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ВРЗ ОСНОВА НА ДРУГИ ОСИГУРУВАЊА**

### **Член 7**

Ако осигуреникот склучил и некое друго осигурување со кое и стаклата се осигурени (на пример: осигурување од опасност од пожар и од некои други опасности), во случај на штета, надоместокот од осигурувањето ќе се исплати врз основа на тоа друго осигурување. По основа на осигурувањето на стакла ќе се изврши надоместок само до износот на непокриениот дел на штетата по другото осигурување.

## **ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ**

### **Член 8**

Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и Општите услови за осигурување на имот.

## **ПРАВО НА ЖАЛБА**

### **Член 9**

Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето може да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.

## **НАДЛЕЖЕН СУД**

### **Член 10**

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основниот суд Скопје 2, Скопје.

Бр.02-1297/3-8  
10.02.2016 година

Претседател на Управен одбор  
Бошко Андов

Овие Услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштвото на 98-та редовна седница одржана на 10.02.2016 година со одлука бр.02-1297/3-8 со примена од 15.02.2016 година.

Лектор Кристина Велевска